

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 9

Год. LXI

Среда, 9 февруари 2005

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
146. Уредба за утврдување на критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија.....	1	154. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2005 година финансирани од Буџетот на Република Македонија – раздел на Министерството за правда.....	4
147. Одлука за определување на висината на надоместокот за учество во работата на Советот за заштита на потрошувачите.....	2	155. Програма за развој на спорт и млади за 2005 година.....	5
148. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2005 година.....	3	156. Програма за основни геолошки истражувања за 2005 година.....	5
149. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2005 година.....	3	157. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на девизиониот инспектор.....	6
150. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски вештачења.....	3	158. Упатство за изменување на Упатството за начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како расход во даночниот биланс....	7
151. Решение за именување директор на Бирото за судски вештачења.....	3	159. Обрасци од 1 до 4 на Државната изборна комисија.....	7
152. Решение за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	3	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2005 година.....	12
153. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремувањето на јавните обвинителства за 2005 година финансирани од Буџетот на Република Македонија-раздел на Министерството за правда.....	4	Огласен дел.....	1-148

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

146.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за државјанство на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/92 и 8/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.02.2005 година, донесе

УРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ, КУЛТУРЕН, СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат критериумите за особен научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија.

Член 2

Особен научен интерес во смисла на оваа уредба, постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија:

- има постигнато научно-истражувачки резултати на меѓународно ниво, што се оценети како значајна придобивка за развој на научно-истражувачка дејност;
- е иноватор на пронајдоци што се значајни за унапредување на економскиот и научно-технолошкиот развој.

Постоенето на особен научен интерес врз основа на критериумите содржани во став 1 на овој член, го оценува Министерството за образование и наука, врз основа на претходна експертска оценка на соодветна научна установа.

Член 3

Особен економскиот интерес во смисла на оваа уредба, постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија, инвестира капитал со:

- директна инвестиција;
- донација;
- купување на хартии од вредност;
- купување на акции;
- know-how (знаење и искуство);
- иноваторство;
- нови технологии и слично.

Утврдувањето на постоење на критериумите од ставот 1 на овој член, ќе се оценува од аспект на влијание на капиталот врз зголемување на вработеноста, прилив на средства во Буџетот на Република Македонија по основ на плаќање на даноци и придонеси, зголемување на квалитетот и квантитетот на производството со примена на нови посовремени технологии.

Покрај критериумите содржани во ставовите 1 и 2 на овој член, особен економски интерес постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанството на Република Македонија:

- е врвен докажан менаџер во светски рамки;
- е врвен стручњак за технологии кои постојат или има најава за нивна трансферирање во земјата;
- е стручњак за област која е дефицитарна со соодветни кадри;
- остварува економска соработка со деловни субјекти од Република Македонија (размена на стоки и услуги, техничко-технолошка соработка и слично);
- остварува директна инвестиција во постојни деловни објекти или во изградба на нови капацитети во земјата;
- остварува соработка во доменот на претостапување на иновации и други права по основ на индустриска сопственост;
- придонесува домашни деловни субјекти да остваруваат економски активности во трети земји;
- придонесува за промоција на стопанство на Република Македонија во странство;
- донира или придонесува за донирање на средства за остварување на економски реформи и други приоритети во Република Македонија.

Утврдувањето на постоењето на критериумите од ставот 3 на овој член, ќе се оценува од аспект на нивното влијанието врз зголемувањето на производството, извозот, странските директни инвестиции, прилив на странска помош и на друг начин.

Постоењето на особениот економски интерес врз основа на критериумите содржани во овој член, во рамките на своите надлежности, го оценува Министерството за економија и Министерството за финансии.

Член 4

Особен културен интерес во смисла на оваа уредба постои, ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија:

- со неговото творештво и неговите активности последните пет години континуирано остварува творечка дејност со врвни уметнички вредности во областа на ликовната уметност, музиката и танцот, филмот и драмата;
- е врвен стручњак за работи од непосредна заштита на културното наследство;
- е уметник кој спаѓа во дефицитарен уметнички кадар на Република Македонија.

Постоењето на особениот културен интерес врз основа на критериумите содржани во став 1 на овој член, го оценува Министерството за култура.

Член 5

Особен спортски интерес во смисла на оваа уредба постои, ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија има постиг-

нато високи спортски резултати во последниот олимписки циклус, ги исполнува условите ќе стекнување на категоријата спортист од светска категорија согласно закон и друг пропис и активен е во годината непосредно пред поднесувањето на барањето за стекнување на државјанството на Република Македонија.

Постоењето на особениот спортски интерес врз основа на критериумите содржани во став 1 на овој член, го оценува Агенцијата за млади и спорт, врз основа на претходно мислење на соодветната национална спортска федерација.

Член 6

Друг особен национален интерес во смисла на оваа уредба, освен особениот национален интерес утврден во членовите 2, 3, 4 и 5 од оваа уредба, постои за странец кој поднел барање за стекнување со државјанството на Република Македонија, а не е иселеник од Република Македонија, ниту негов потомок до прво колено и ако исполнува најмалку еден од следниве услови:

- да е по потекло од Република Македонија, а живее надвор од нејзините граници и го познава македонскиот јазик;
- има издадено позитивна публицистичка дејност за историјата, политичкиот и економскиот развој на Република Македонија;
- презема активности со кои ја афирмира Република Македонија во светот;
- е активен во друштвата и заедниците на Република Македонија во странство.

Постоењето на особениот национален интерес врз основа на критериумите од став 1 на овој член, во зависност од утврдените надлежности го оценува Агенцијата за иселеништво, Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-313/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

147.

Врз основа на член 123 од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.02.2005 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО- МЕСТОКОТ ЗА УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат надоместоците на членовите на Советот за заштита на потрошувачите (во понатамошниот текст: Совет).

Член 2

Членовите на Советот за учество во работата на седниците имаат право на надомест во износ од 2.000 денари по седница.

Член 3

Членовите на Советот, кои се со место на живеење кое не е во седиштето на Советот, имаат право на надомест за превоз, во висина на автобускиот превоз.

Член 4

Надоместоците утврдени во член 2 и 3 од оваа одлука, ќе ги исплатува Министерството за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-287/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

148.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/96 и 16/97) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.02.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2005 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2005 година започнува на 27 март во 02 h 00 min 00s, така што со поместување за еден час напред времето во 02 h 00 min 00s се смета како 03 h 00 min 00s.

2. Летното сметање на времето во 2005 година се завршува на 30 октомври во 03 h 00 min 00s, така што со поместување за еден час назад времето од 03 h 00 min 00s се смета како 02 h 00 min 00s.

3. Часот кој на 30 октомври 2005 година, поради поместувањето за еден час назад се појавува двапати помеѓу 02 h 00 min 00s и 03 h 00 min 00s се означува првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-314/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

149.

Врз основа на член 4 од Законот за игри на среќа и за забавни игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.02.2005 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2005 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ од 75.000.000 денари од приходите од игри на среќа и забавни игри за 2005 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат:

1. За финансирање на годишните програми и задачи на здруженијата на граѓани кои работат на заштита на хендикепираните лица, согласно Правилникот за оценка на специфичните потреби на лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој 50.143.000

- За активности на Националното координативно тело предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за хендикепирани лица, формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН 1.072.000

2. На Агенцијата за млади и спорт за финансирање на:

- Масовен спорт 4.928.000

- Врвен спорт 12.536.000

3. За Црвен крст на Република Македонија

- За финансирање на програмски цели 6.321.000

Член 3

За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-359/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

150.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јануари 2005 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

1. Костадин Миленков се разрешува од должноста директор на Бирото за судски вештачења, орган во состав на Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-208/1
20 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

151.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 јануари 2005 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

1. За директор на Бирото за судски вештачења, орган во состав на Министерството за правда, се именува Славко Петров, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-209/1
20 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

152.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јануари 2005 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

1. За директор на Дирекцијата за заштита и спасување се именува Киро Атанасов, раководител на Секторот за цивилна заштита во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-381/1
31 јануари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

153.

Врз основа на член 82 став 2 од Законот за јавно обвинителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.02.2005 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМУВАЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА
ЗА 2005 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-РАЗДЕЛ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА**

I

Со оваа програма се уредуваат работите, потребите и роковите за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремувањето на јавните обвинителства, вкупните средства потребни за извршување на Програмата во целина, органи надлежни за извршување на работите и мерките за извршување на Програмата во 2005 година.

II

За извршувањето на активностите до август 2005 година се предвидуваат следните инвестициони активности во вкупна висина од 10.000.000,00 денари.

1.1. Градежно-занајтчиски работи за кои се предвидени средства во вкупен износ од 7.000.000,00 денари.

1.1.1. Основно јавно обвинителство Скопје - 180.000,00 денари.

- тековно одржување на работните простории

1.1.2. Основно јавно обвинителство Дебар - 142.000,00 денари.

- тековно одржување на работните простории и уредување на санитарен чвор

1.1.3. Основно јавно обвинителство Струмица - 180.000,00 денари.

- за адаптација и санација на работните простории

1.1.4. Основно јавно обвинителство Струга - 150.000,00 денари.

- за набавка на вариолајт завеси и теписи

1.1.5. Основно јавно обвинителство Гевгелија - 400.000,00 денари.

- за замена на столарија и поставување на подна облога

1.1.6. Вишо јавно обвинителство Битола - 100.000,00 денари.

- тековно одржување на работните простории

1.1.7. Основно јавно обвинителство Битола - 100.000,00 денари.

- за набавка на канцелариски мебел

1.1.8. Основно јавно обвинителство Кичево - 100.000,00 денари.

- преадаптација на работни простории и за набавка на дел од канцелариски мебел

1.1.9. Основно јавно обвинителство Делчево - 260.000,00 денари.

- за адаптација и санација на работните простории, парно греење, лакирање на паркет и замена на столарија

1.1.10. Вишо јавно обвинителство Штип - 100.000,00 денари.

- за набавка на канцелариски мебел

1.1.11. Основно јавно обвинителство Штип - 250.000,00 денари.

- за уредување на работните простории, замена на столарија и канцелариски мебел и набавка на вариолајт завеси

1.1.12. Основно јавно обвинителство Свети Николе - 150.000,00 денари.

- преадаптација на работни простории и замена на столарија

1.1.13. Основно јавно обвинителство Радовиш - 30.000,00 денари.

- за тековно одржување на работните простории

1.1.14. Основно јавно обвинителство Берово - 100.000,00 денари.

- преадаптација на работни простории, замена на столарија и канцелариски мебел

1.1.15. Основно јавно обвинителство Кочани - 350.000,00 денари.

- преадаптација на работни простории, замена на столарија, набавка на теписи, вариолајт завеси

1.1.16. Основно јавно обвинителство Прилеп - 4.408.000,00 денари.

- целосна реконструкција и опремување на работните простории

2.1. Набавка на опрема за јавните обвинителства за кои се предвидени средства во вкупен износ од 3.000.000,00 денари.

2.1.1. Набавка на 17 дигитални фотокопири и 13 ласерски телефакси.

2.1.2. Набавка на опрема - 53 клима уреди.

2.1.3. Набавка на 35 мобилни телефони.

2.1.4. Набавка на 3 телевизори и 3 ДВД плеери.

III

За реализација на оваа програма ќе се користат средствата обезбедени во Буџетот на Република Македонија за 2005 година во рамките на средствата на Министерството за правда.

IV

За реализација на оваа програма е надлежно Министерството за правда.

V

По извршувањето на работите и потребите предвидени во оваа програма во целина, Јавното обвинителство на Република Македонија составува извештај во рок од еден месец и го доставува до Министерството за правда.

VI

За извршувањето на оваа програма се составува извештај во рокот предвиден за составување на годишна сметка на Министерството за правда и се доставува до Министерството за финансии.

VII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-401/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

154.

Врз основа на член 65 од Законот за извршување на санкциите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/97, 23/99 и 74/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.02.2005 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА, ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА 2005 ГОДИНА ФИНАНСИРАНИ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - РАЗДЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА**

I

Со оваа програма се уредуваат работите, потребите и роковите за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објектите и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи, вкупните

средства потребни за извршување на Програмата во целина, орган надлежен за извршување на работите и мерките за извршување на Програмата во 2005 година.

II

За извршување на активностите до септември 2005 година се предвидуваат следните инвестициони активности во вкупна висина од 42.000.000,00 денари.

1. Градежно занаетчиски работи за кои се предвидени средства во висина од 35.000.000,00 денари.

1.1. Казнено поправен дом Идризово со отворено одделение во Велес 35.000.000,00 денари

- продолжување на изведбата на реконструкцијата на Кракот А на Затвореното одделение во КПД Идризово;

- склучување на договор со орган за вршење на надзор над изведбата на реконструкцијата на Кракот А.

2. Набавка на опрема за казнено-поправните и воспитно-поправните установи за кои се предвидени средства во вкупен износ од 7.000.000,00 денари.

2.1. Набавка на 4 комби возила за спровод и 1 патничко возило.

2.2. Набавка на 6 метал детекторски врати.

2.3. Затвор Тетово

- инсталирање на парно греење во доградениот дел.

III

За реализација на Програмата ќе се користат средствата обезбедени со Буџетот на Република Македонија за 2005 година во разделот на Министерството за правда.

IV

За реализација на Програмата е надлежна Управата за извршување на санкциите како орган во состав на Министерството за правда.

V

За извршување на Програмата се составува извештај во рокот предвиден за составување на годишна сметка на Министерството за правда и се доставува до Министерството за финансии.

VI

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-403/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

155.

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 96/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.02.2005 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2005 ГОДИНА

Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт
Потпрограма 20 - Спорт
ставка 463 - Трансфери до невладини институции

реден број	опис	износ
1.	Партиципација за финансирање на федерациите	5.424.000
2.	Партиципација за финансирање на други корисници од областа на спортот	8.900.000
3.	Партиципација за финансирање на проекти од областа на спортот	13.411.000
4.	Партиципација за финансирање на спортски клубови	12.265.000
	ВКУПНО:	40.000.000

Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт
Потпрограма 30 - Млади
ставка 463 - Трансфери до невладини институции

реден број	опис	износ
1.	Сегмент трансфери до непрофитни организации за поддршка на младите и младински здруженија	4.000.000
2.	Сегмент Поддршка на проекти за млади	7.400.000
3.	Сегмент планирана резерва за активности за унапредување на младинскиот стандард	600.000
	ВКУПНО:	12.000.000

Раздел 16101 - Агенција за млади и спорт
Потпрограма 40 - Меѓународни активности за спорт и млади
ставка 463 - Трансфери до невладини институции

реден број	опис	износ
1.	Меѓународни програми на државни спортски федерации	22.500.000
2.	Традиционални спортски меѓународни натпревари	2.500.000
3.	Европски и Светски првенства (Учество и организација - државни спортски федерации и спортски клубови на меѓународни натпревари)	2.500.000
4.	Планирана резерва (издавачка дејност)	1.500.000
	ВКУПНО:	29.000.000

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-413/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

156.

Врз основа на член 16 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 07.02.2005 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА 2005 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдува висината на средствата, намената и начинот за нивното користење, обемот и локалитетите на кои ќе се вршат основните геолошки истражувања за 2005 година.

II

Средствата за финансирање на основните геолошки истражувања за 2005 година се утврдуваат во износ од 20.000.000,00 денари (дваесет милиони денари). Висината на средствата по одделни проекти што треба да се обезбедат се во зависност од степенот на истраженост, а се за потреба на Републиката и тоа:

- изработка на основна инженерско геолошка карта (ОИГХ), основна хидрогеолошка карта (ОХГК) за лист Кичево и лист Кратово;

- изработка на основна геолошка карта (ОГК-2) на Република Македонија, кои се од интерес на Републиката и

- основна инженерско-геолошка (ОИГК) и хидрогеолошка карта (ОХГК) лист Гостивар.

III

Средствата за основните геолошки истражувања се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

IV

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги врши Министерството за економија врз основа на договори со изведувачите, согласно Прилог 1 кој е составен дел на оваа програма.

V

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-442/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

**ПРОГРАМА
ЗА ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
ЗА 2005 ГОДИНА**

	ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА	20.000.000,00 ден.
1.	(а) - Основна инженерско-геолошка (ОИГК) (б) - Хидрогеолошка карта (ОХГК) - лист Гостивар	10.000.000,00 ден.
2.	(а) - Основна инженерско-геолошка (ОИГК) - лист Кичево (б) - Основна Хидрогеолошка карта (ОХГК) - лист Кичево	3.000.000,00 ден.
3.	а) - Основна инженерско-геолошка (ОИГК) - лист Кратово б) - Основна Хидрогеолошка карта (ОХГК) - лист Кратово	3.000.000,00 ден.
4.	Основна геолошка карта (ОГК-2), руден реон Делчево - Пехчево - Берово	3.050.100,00 ден.
5.	Финансирање на отпочнати проекти (ре-визија) од Програмата за основните геолошки истражувања од 2004 година	949.900,00 ден.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

157.

Врз основа на член 9 став 3 од Законот за девизната инспекција („Службен весник на РМ“ бр.89/2004), министерот за финансии донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДЕВИЗНИОТ ИНСПЕКТОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на девизниот инспектор.

Член 2

Образецот на легитимацијата е со димензии 6,5 x 9 см кој е сместен во триделен кожен повез.

Образецот на легитимацијата е пластифициран со 120 микронски мат пластификат и во третиот внатрешен дел од кожната футрола се става во просирен пластичен џеб.

Предната страна на образецот содржи грб на Република Македонија, Министерство за финансии, Државен девизен инспекторат, легитимација, место за фотографија 2,5 x 3 см., име и презиме на инспекторот, работно место, регистарски број, потпис на министерот за финансии и место за печат.

Задната страна содржи текст: “Имателот на оваа легитимација е овластен да ги врши сите дејствија предвидени со Законот за девизната инспекција (“Службен весник на РМ” бр. 89/2004)” и дата на издавање.

На првиот дел на горната надворешна страна на кожниот повез е втиснат грбот на Република Македонија, обоен со жолто-златна боја, а под него со текст со жолто златни букви : “ЛЕГИТИМАЦИЈА”.

На внатрешната средна страна на кожниот повез е сместен метален амблем, изработен од месинг или сличен метал со бронзено златна боја, релјефно обработен со вдлабнување и испакнување. Вдлабнатите делови се додатно дообработени рустично за да се потенцира испакнувањето кое е мазно.

Амблемот има форма на штит, со димензии 5 см во ширина и 6 см во висина и во себе ги содржи симболите: на горниот дел има текст “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, а под него “ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ”.

Во средина на штитот е прикажано знамето на Република Македонија.

Под знамето стои изгравирани сериски број на амблемот од четири броја кој е истоветен со регистарскиот број на легитимацијата.

На долната страница полукружно пишува: ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР. Буквите се печатни во светло сина боја.

Кожниот повез е изработен од мазна дупло штепована и додатно укрутена кожа во црна боја. Се состои од три дела, во третиот дел од внатрешната страна има изработено пластичен џеб за образецот. На легитимацијата кожниот повез кога е склопен е со димензии 7,5 x 11,5 см.

Член 3

Издадените легитимации на девизните инспектори се евидентираат во Министерството за финансии. Редниот број од евиденцијата под кој е заверен уписот на податоците се впишува во легитимацијата како регистарски број.

Член 4

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му се издава има својство на девизен инспектор.

По престанок на службеното својство на девизен инспектор ја враќа легитимацијата.

Член 5

Во случај на губење на легитимацијата, девизниот инспектор ја огласува за неважечка на сопствен трошок, за тоа го известува директорот на Државниот девизен инспекторат и му се издава нова легитимација.

Член 6

Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:
- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на имателот.

Член 7

Легитимациите кои се враќаат или заменуваат се поништуваат.

Член 8

Образецот на легитимацијата е даден во прилог и е составен дел од овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-2120/2
28 јануари 2005 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

Предна страна



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

ЛЕГИТИМАЦИЈА

име _____

презиме _____

работно место _____

Reg. бр. **0000** Министер за финансии

задна страна

Имателот на оваа легитимација е овластен да ги врши сите дејствија предвидени со Законот за девизната инспекција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 89/2004).

Дата на издавање _____



158.

Врз основа на член 15 став 4 од Законот за лизинг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002 и 49/2003), министерот за финансии, донесува

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ЛИЗИНГ ВО ОДНОС НА ПРИЗНАВАЊЕТО И НЕПРИЗНАВАЊЕТО НА АМОРТИЗАЦИЈАТА КАКО РАСХОД ВО ДАНОЧНИОТ БИЛАНС

Член 1

Во Упатството за начинот на евидентирање на финансискиот лизинг во однос на признавањето и непризнавањето на амортизацијата како расход во даночниот биланс ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/04) во член 7 бројот "2004" се заменува со бројот "2005".

Член 2

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-3141/1
3 февруари 2005 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

159.

Државната изборна комисија, врз основа на член 15 став 1 точка Б и став 2 од Законот за локалните избори ("Службен весник на РМ" бр. 45/2004-применет текст), на одредбата одредена на 9 февруари 2005 година, ги пролиха следниот обрасец за спроведување на Локалните избори 2005 година

ОБРАБЕЦ БРОЈ 18
членови 17 и 30 од Законот за локалните избори

ЗАПИСНИК
за влечење на ждрепка за утврдување на редоследот на листите на кандидати

За утврдување на редоследот на листите на кандидати за членови на Советот на општината _____ односно на Градот Скопје _____

(назив на општината)

Ждрепката се врши посебно за листите на кандидати.

На седиштето на Изборната комисија на општината _____

(назив на општината)

односно на Градот Скопје, одржана на _____ на кој присуствуваат

(ден, месец и година)

представниците на предлагачите на листите на кандидатите за членови на Советот _____ со ждрепка се утврдува редоследот на _____

(се наведуваат присутните предлагачи)

Предлагачите на листите на кандидати _____

Ждрепката се врши на посебни ливчиња со издадени броеви од 1 до бројот на предлагачите. Ливчињата се вртат на четири дела, се слушлат во куглата и се мачаат.

Редоследот на извлекување се врши по азбучен редослед на називот на предлагачот - легитимичката партија, односно за листите на група избирачки според азбучен редослед на името на сопственикот представник на листата.

Со навршената ждрепка по утврди следниот редослед и тоа:

1. _____
(назив на листата на кандидат за советници, име и презиме на носителот на листата со советници)

2. итн. _____

Во _____
(место и дата)

М.П.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

(име и презиме)

ЧЛЕНОВИ

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

(име и презиме)

*Се вршат посебни записници за членови на совет.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 10-а
 членови 17 и 30 од Законот за
 локалните избори

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 12
 член 31 став 1 точка Б од
 Законот за локалните избори

ЗАПИСНИК
 ЗА ВЛЕЧЕЊЕ НА ЖДРЕПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕДОСЛЕДОТ
 НА ЛИСТА НА КАНДИДАТ ЗА ГРАДОМОНАЧНИК

За утврдување на редоследот на листите на кандидат за градоначалник на општината _____, односно на Градот Скопје.

(име на општината)
 На одредбата на Изборната комисија на општината _____, односно на Градот Скопје, одржана на _____, ка која присуствуваат _____, (име на општината)

(ден, месец и година)
 претставниците на предлагачите на листата на кандидат за градоначалник _____, со ждрепка се утврдува редоследот на _____, (се наведуваат присутните претставници)
 предлагачите на листата на кандидат за градоначалник.

Ждрепката се врши на посебни плочки со испишани броеви од 1 до бројот на предлагачите. Личноста се викаат на четири дена, се општаат во кутурата и се миваат.

Редоследот на извлекување се врши по азбучниот редослед на називот на предлагачот - политичката партија, односно за листите на група избрани според азбучниот редослед на името на овластените претставник на листата.

Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидат за градоначалник:

1. _____ (име на листата на кандидат за градоначалник, име и презиме на кандидатот за градоначалник)
2. итн. _____

Во _____ М.П. **ИЗБОРНА КОМИСИЈА**
 (место и дата) **ПРЕТСЕДАТЕЛ**

(име и презиме)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____ (име и презиме)

*Се прават посебни записници за градоначалник.

ОГЛАС
 НА ЛИСТИТЕ НА КАНДИДАТИ, ОДНОСНО ЛИСТА НА КАНДИДАТ ЗА
 ГРАДОМОНАЧНИК НА ОПШТИНАТА _____,
 (име на општината)
 ОДНОСНО ГРАДОТ СКОПЈЕ

Изборната комисија на општината _____, односно на Градот Скопје, ги огласува листите на кандидатите, односно листа на кандидат за градоначалник според утврдениот редослед на единствената листа на кандидатите:

1. _____ (име на листата на кандидат, односно кандидатот, азбучно на подносителот на листата, име и презиме на овој кандидат според редоследот од листата на кандидатите, односно кандидатот)
2. итн. _____

до бројот колку што има листи на кандидатите, односно листа на кандидатот.

Изборна комисија на општина
 односно на Град Скопје

(име на општината)

*Се прават два огласи за членови на Советот и еден за градоначалник.

Комисијата состои од зградбата, со базис на член 16 параграф 1 и на 8 или параграф 2 на Законот за општински избори ("Службен весник на РМ" бр. 49/2004-текува-спречено), со состав и состав на 9 септември 2005 г., бр. 100/2005-текува-спречено, со состав на 9 септември 2005 г., бр. 100/2005-текува-спречено.

ФОРМУЛАРЕ НУМЕР 10
 став 17 или 30 на Законот за
 општински избори

PROCES VERBAL
 PËR HEZHJEVE E SHKURTIT PËR VËRTEFTIMIN E BËNDETJES SË LISTËS SË KANDIDATËVE

Për vërtetimin e rënditjes së listës së kandidatëve për azitarrë të Këshillit të komitit _____, përkrahësish të Qytetit të Shkupit.

(imri i komitit)
 Shkurti kryhet veçanta për listat e kandidatëve. Në sesionin e Komisionit shkurtesh zgjedhor të komitit _____, përkrahësish të Qytetit të Shkupit, mbajtur më _____, në 9 orët pjesëmarrës

(imri i komitit)
 janë përfaqësuesit e propozimeve të listave të kandidatëve për azitarrë të Këshillit të komitit _____ me këllqjen e shkurtit përkrahësish të rënditjes së listës së kandidatëve për azitarrë të Këshillit të komitit _____.

Shkurti kryhet në listat të veçanta me numra të shkruara nga 1-ski deri në numrin e propozimeve. Përfundimet përfundohen në katër pjesë: Jërdheben në katër dhe përfundohen.

Rënditja e tërheqjes kryhet sipas rënditjes së alfabetit të emrit të propozuesit-partisë politike, përkrahësish për listën e grupit të zgjedhësve sipas rënditjes alfabetike të emrit të përfaqësuesit zyrtar të listës.

Me këllqjen e shkurtit e përkrahësish rënditjen në vijim:

1. _____ (emri i listës së kandidatit për këshilltar, emri dhe numri i listës së listës për këshilltar)
2. etj. _____

ME _____ V.V. **KOMISIONE ZGJEDHOR**
 (emri dhe data) **ZGJEDHOR**

(imri dhe numri)

ANËTARË:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____ (emri dhe numri)

Përfundim lista të veçanta të procesit verbal për azitarrë të këshillit.

ОБРАЗЕЦ БРОЈ 11
 член 17 став 5 од Законот за
 локалните избори

СПИСОК
 НА УТВРДЕНИОТ РЕДОСЛЕД НА ЕДИНСТВЕНАТА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

Изборната комисија на општината _____, односно на _____, (име на општината)

Градот Скопје, со ждрепка го утврди следниот редослед на единствената листа на кандидатите:

1. _____ (име на листата на кандидат, име и презиме на носител на листа, односно кандидатот за градоначалник)
2. итн. _____

Во _____ М.П. **ИЗБОРНА КОМИСИЈА**
 (место и дата) **ПРЕТСЕДАТЕЛ**

(име и презиме)

ЧЛЕНОВИ:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____ (име и презиме)

*Се прават посебни записници за членови на совет и градоначалник.

FORMULARË NUMËR 10-a
shtet 17 dhe 30 nga Ligji
për zgjedhjet lokale

FORMULARË 12
shtet 31 dhe 31 pika 6
Ligji për zgjedhjet lokale

**PROCES VERBAL
PËR HEDHIJEN E SHORTIT PËR VËRTETIMIN E RËNDITJES SË LISTËS SË
KANDIDATËVE PËR PREFEKT**

Për vërtetimin e rënditjes së listës së kandidatëve për prefekt në
komunën _____, përkatësisht të Qytetit të Shkupit,
(emri i komunës)

Në shtetësi e Komisionit skretëror zgjedhor të komunës _____,
përkatësisht të Qytetit të Shkupit, e bashkuar me _____ në të cilin pjesëmarrës
(emri i komunës)

janë përfaqësuesit e propozuesve të listave të kandidatëve për prefekt
me hedhjen e shortit përkatën rënditjes e
(nëse ka përfaqësuesit pastrat)

propozuesit e listave për kandidat për prefekt.
Shorti kryhet në listë të veçanta me numra të shkruara nga 1-shi deri te numri
i propozuesve. Pjesëmarrësit pëlqojnë në kutitë pjesë, lëshohen në kuti dhe përshihen.

Rënditja e shfaqjes kryhet sipas rënditjes së alfabetit të emrit të propozuesit-
partisë politike, përkatësisht për listën e grupës së zgjedhëseve sipas rënditjes së alfabetit
së emrit të përfaqësuesit zyrtar të listës.

Me hedhjen e shortit përcaktohet rënditja në vijim në listën e kandidatit për
prefekt:

1. _____
(emri i listës së kandidatit për prefekt, emri dhe tabanori i bashkisë së listës për prefekt)

2. a) _____

Me _____ V.V.
(vend dhe data)

**KOMISIONI ZGJEDHOR
ZGJEDHOR**
(emri dhe tabanori)

ANËTARË:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
(emri dhe tabanori)

Përgaditen lista të veçanta të procesit verbal për prefekt.

FORMULARË NUMËR 11
shtet 17 dhe 3 nga
Ligji për zgjedhjet lokale

**LISTA
E TË GRITË LISTAVE TË KANDIDATËVE, PËRKATËSISHT LISTA E KANDIDATËVE**

Komisioni zgjedhor i komunës _____, përkatësisht
i Qytetit të Shkupit, me hedhjen e shortit vërtetën rënditjen e listës së vetme të
kandidatëve në vijim:

1. _____
(emri i listës së kandidatëve, emri dhe tabanori, i secilit kandidat sipas rënditjes nga lista e
kandidatëve, përkatësisht kandidatit për prefekt)

2. a) _____

Me _____ V.V.
(vend dhe data)

**KOMISIONI ZGJEDHOR
KRYETARI**
(emri dhe tabanori)

ANËTARË:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
(emri dhe tabanori)

Përgaditen lista të veçanta të procesit verbal për anëtarë të kështjës dhe prefektë.

**SH P A L L J E
E LISTAVE TË KANDIDATËVE, PËRKATËSISHT LISTAVE PËR
PREFEKT TË KOMUNËS _____,
(emri i komunës)
PËRKATËSISHT QYTETIT I SHKUPIT**

Komisioni zgjedhor i komunës _____, përkatësisht i
Qytetit të Shkupit, i shpall listat e kandidatëve, përkatësisht listën e kandidatit për
prefekt sipas rënditjes së vërtetuar në listën e vetme të kandidatëve:

1. _____
(emri i listave të kandidatëve, gjegjësisht kandidatit, tabanori i listës bashkisë, emri dhe tabanori i
secilit kandidat sipas rënditjes nga lista e kandidatëve, gjegjësisht kandidatit)

2. a) _____

dhe në numrin me sa ka listë të kandidatëve, përkatësisht lista e kandidatit.

Komisioni zgjedhor i komunës

(emri i komunës, përkatësisht
Qytetit të Shkupit)

Përgaditen dy shpalje për anëtarë të Kështjës dhe një për prefektë.

Devlet Sazın Komisyonu, Yerel Seçim Komisyonu 16. Maddesi 1. Paragraf 8. Fıkra ve 2. Paragraf 4. maddesi ("MC Hemen Olanca" Sayı 43/2004-sahat motu çekki, 9 şubat 2005 tarihli oturumunda, 2005 Yerel Seçimleri düzenlenmesine ait yapılacak işlemler belirlendi.

FORM NO 10
Yerel Seçim Komisyonu
17. ve 30. Maddeleri

**ADAYLAR LİSTELERİ SIRALAMA TESPİHİ İÇİN
KURA ÇEKİMİNE AIT**

TUTANAK

_____ Belediye ve/veya Çiftlik Kurulı, Komisy Dytëgjës shqytar
(Belediye ve/veya çiftlik kurulu)

listelenin sıralaması tespit.
Kurul çektir, shqytar listelenin at olmak üzere ayrı ayrı yapılmak.

_____ Belediye ve/veya Çiftlik Kurulı Seçim Komisyonunun
(Belediye ve/veya çiftlik kurulu)

tarafından, Komisy Dytëgjës shqytar listesi sıralama tespit edilmiştir ve listelenin
(gün, ay ve saat) _____ düzenlendiği oturumunda, shqytar listeleri

ayrılıca kuralan kuralan yapılmıştır.
listeli sıralaması sıralaması, kurul çektir ve belirlenmiştir.

Kurul çektir, 17. ve 30. maddesi ile ilgili işlemler düzenlenmesine ilişkin belirlenmiş işlemler
puskula ile yapılmıştır. Pusula dört bölüme ayrılmış şekilde ayrı ayrı yapılmıştır.

Kurul çektir işlemler, belirlenmiş işlemler ve/veya parti adına ayrı ayrı ve/veya ayrıca grubu
listeler için kurulan kurulan sıralaması ayrı ayrı yapılmıştır.
Kurul çektir sonuç, sıralama yapılmıştır şekilde belirlenmiştir.

1. _____
(Komisy Dytëgjës shqytar listesi adı, Komisy Dytëgjës listesi sıralaması adı ve sayfa)

2. v. b. _____

Yer _____ M.Y. _____ SEÇİM KOMİSYONU
(yer ve saat) BAKAN,

(adı ve soyadı)

- ÇYELER:**
- 1. _____
 - 2. _____
 - 3. _____
 - 4. _____
(adı ve soyadı)

* Komisy Çyeleri için ayrı ayrı kuralan düzenlenmiştir.

Državni Izborni Komisija, Yurid. Seçim Kanunlari 16. Maddesi 1. Paragraf 8. Fikri ve 2. Paragraf 4. Maddesi ("MC Kemi Gazetesi" Sayı 45/2004-ülke resmi gazetesi), 9 Ocak 2005 tarihli oturumunda 2005 Yerel Seçimlerinde ilirlemlerine ait işlemleri belirlemek.

FORM NO 12
Yerel Seçim Kanunlari
31. Maddesi 1. Paragraf, 6. Fikri ve

FORM NO 10a
Yerel Seçim Kanunlari
17. ve 30. Maddeler

_____, BELEDİYESİ VE/VEYA ÜSKÜP KENTİ
(Belediyesi adı)
ADAYLAR LİSTESİ VE/VEYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY LİSTESİNE AIT

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY LİSTESİ SIRALAMA TESPİTİ İÇİN KURA ÇEKİMİNE AIT

TUTANAK

_____, Belediye ve/veya Üsküp Kenti, Belediye Başkanlığı aday listelerinin sıralanması işlemleri.

_____, Belediye ve/veya Üsküp Kenti Seçim Komisyonu tarafından, Belediye Başkanlığı aday listesi teklif edildiği temsilcilerinin de katılımıyla (gün, ay ve saat) _____ başkanlığı oturumunda, Belediye

(Seçim ve/veya temsilci listesiyle ilgili) Başkanlığı aday listesi teklif edildiği oturumda, kura çekimiyle belirlenmiştir. Kura çekimi, kura başkanı tarafından teklif edildiği oturumda belirlenmiş özel prosedürde yapılmıştır. Protokoller için belirlenmiş sayıda adlar ve kartlar. Kura çekimi için sıralama, teklif edildiği oturumda adlar sıralama ve/veya seçimi için listeleri için liste teklif temsilcilerinin adları sıralama göre yapılmıştır. Kura çekimi sonucu, Belediye Başkanlığı aday liste sıralanması işlemleri belirlenmiştir.

1. _____ (Belediye Başkanlığı aday listesi adı, Belediye Başkanlığı aday listesi adı ve sayıları)
2. v.b. _____

Yer _____ M.Y. _____ SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI,
(yer ve tarih) _____
(adı ve soyadı)

ÜYELER:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(adı ve soyadı)

* Belediye Başkanlığı için ayrı ayrı tutanaklar düzenlenir.

İLAN

_____, Belediye ve/veya Üsküp Kenti Seçim Komisyonu, (Belediyesi adı) sıralanması yapacak adaylar listelerine göre, adaylar listeleri ve/veya Belediye Başkanlığı aday listelerini ilan ediyor:

1. _____ (adaylar listesi ve/veya adayın adı, liste teklif edildiği oturum adı, adaylar ve/veya aday listelerindeki sıralanma göre her adayın adı ve sayıları)

2. v.b. _____
adaylar listesi ve/veya aday listesi oturumunda.

Belediye ve/veya Üsküp Kenti Seçim Komisyonu

(Belediyesi adı)

* Komisyon üyeliği için bir, Belediye Başkanlığı için bir tutanaklar düzenlenir.

Državna izborna komisija na osnovu člana 16 stav 1 tačka 8 i stav 2 iz Zakona o lokalnim izborima ("Službeni list RM" broj 45/2004 - prečišćeni tekst), na osnovu održane 9 februara 2005 godine, presklopila je sledeće obračke o sprovođenju Lokalnih izbora 2005. godine.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 10
чланови 17 и 30 из Закона
о локалним изборима

**З А П И С Н И К
О ИЗВЛАЧЕЊУ ЖРЕБОМ РАДИ УТВРЂИВАЊУ
РЕДОСЛЕДА ЛИСТЕ КАНДИДАТА**

О утврђивању редоследа листе кандидата за чланове Савета општине _____, односно Града Скопља (назив општине)

Са жребом врше се посебно листе са кандидатима. На седници Изборне комисије општине _____ (назив општине)

односно Града Скопља, одржана _____ на којој су присутни _____ (дан, месец и година)

представници predlagača листе са кандидатима за чланове Савета _____ се жребом се утврђује редослед predlagača листе (позиво се присутни представници) са кандидатима.

Жреб се извршава на посебним листовима са извлачењем (бројевима од 1 до броја predlagača). Листови се савијају на четири дела онда се савијају у кутију, а листови се мешају.

Редослед извлачења врши се излучени редоследом из позива predlagača - политичка партија, односно листе о групи изборних према излучени редоследом у име овлашћеног представника листе.

Са излученим жребом утврђује се редослед и то:

1. _____ (назив листе са кандидатом за советнике, име и презиме позивач листе за советника)
2. итд. _____

У _____ М. П. ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРЕДСЕДНИК,
(место и датум) _____
(име и презиме)

- ЧЛАНОВИ:**
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____

FORM NO 11
Yerel Seçim Kanunlari
17. Maddesi 5. Paragraf

SIRALANMA BELIRLENER YEGANE ADAYLAR LİSTESİ

KAYIT DEFTERİ

_____, Belediye ve/veya Üsküp Kenti Seçim Komisyonu, (Belediyesi adı) kura çekimi yoluyla yegane adaylar listelerini şu şekilde belirledi:

1. _____ (adaylar listesi adı, liste yayıncısının ve/veya Belediye Başkanlığı adayının adı ve sayıları)

2. v.b. _____

Yer _____ M.Y. _____ SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI,
(yer ve tarih) _____
(adı ve soyadı)

ÜYELER:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(adı ve soyadı)

* Komisyon Üyeleri ve Belediye Başkanı olmak üzere ayrı ayrı tutanaklar düzenlenir.

* Liste sa posebno kandidatima o članovima saвета.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 10-а
членови 17 и 30 из Закона о
локалним изборима

З А П И С Н И К

**О ИЗВЛАЧЕЊУ ЖРЕБОМ РАДИ УТВРЂИВАЊУ
РЕДОСЛЕДА ЛИСТЕ О КАНДИДАТУ ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

О утврђивању листе кандидата за градоначелника општине _____, односно Града Скопља, _____ (назив општине)

На седници Изборне комисије општине _____ (назив општине), односно Града Скопља, одржана _____ (назив општине) на којој су _____ (дан, месец и година)

присутни представници предлагача листе са кандидатом за градоначелника _____, са жребом се утврђује _____ (наведе се присутни представници)

редослед предлагача листе о кандидату за градоначелника.

Жреб се извршава на посебним листићима са истакнатим бројевима од 1 до броја предлагача. Листићи се самјају на четири дела овдe се спуштају у кутији, а затим се мешају.

Редослед извлачења врши се азбучним редоследом из назива предлагача - политичка партија, односно листе о групи изборача према азбучним редоследом у име овлашћеног представника листе.

Са извршним жребом утврђује се следећи редослед листе о кандидату за градоначелника:

1. _____ (назив листе о кандидату за градоначелника, име и презиме кандидата за градоначелника)

2. итд. _____

У _____ М. П. ИЗБОРНА КОМИСИЈА
(место и датум) ПРЕДСЕДНИК,

(име и презиме)

ЧЛАНОВИ:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(име и презиме)

*) Праве се посебни записници за градоначелника.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 11
члан 17 став 5 из Закона
о локалним изборима

С П И С А К
УТВРЂЕНОГ РЕДОСЛЕДА ЈЕДИНСТВЕНЕ
ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Изборна комисија општине _____, односно _____ (назив општине)

Града Скопља, жребом је утврдила следећи редослед јединствене листе кандидата:

1. _____ (назив листе кандидата, име и презиме постоји листе, односно кандидата за градоначелника)

2. итд. _____

У _____ М. П. ИЗБОРНА КОМИСИЈА
(место и датум) ПРЕДСЕДНИК,

(име и презиме)

ЧЛАНОВИ:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(име и презиме)

*) Праве се посебни записници о члановима савета и градоначелника.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 12
члан 31 став 1 тачка б из
Закона о локалним изборима

О Г Л А С

О ЛИСТАМА КАНДИДАТА, ОДНОСНО ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ _____, односно _____ (назив општине)

ГРАДА СКОПЉА

Изборна комисија општине _____, односно _____ (назив општине)

Града Скопља, оглашава листе кандидата, односно листу о кандидату за градоначелника према утврђеном редоследу јединствене листе кандидата:

1. _____

(назив листе кандидата, односно кандидата, симбол политичке партије листе, име и презиме сваког кандидата према редоследу листе кандидата, односно кандидата)

2. итд. _____

до броја колико постоје листе са кандидатима, односно листи кандидата.

Изборна комисија општине,
односно Града Скопља

(назив општине)

*) Праве се два огласа за чланове Савета и један за градоначелника.

Е Републики Македонија комисија при ки фонд торо дбено 10 джбе 1 нота 8 тјај джбе 2 торо Канари бело абсарба (* Рабротат патри е Република Македонија * нуноо 49/2004 - абсарба текст), ки берили со сине бјерили ки 8 февруари 2005 бери, бранонго школа мајка бело абсарба е Трансбергаре абсарба ки 2005 бери

МЕСТНО НУМЕРО 10
дбене 17 тјај 30 торо Канари
бело Трансбергаре абсарба

REPORTERAMONDO
BAŠO CIDIBE KI ŽDREPIA THAJ ZURAVKJERBE E NIČALESKERE PATRINA
BAŠO KANDIDATUJA

Zuravkjerbe e ničleskero: turo patrino e kandidatjengoro bašo dšene ki Paramari e kamunskoro džakorideratno ki komuna _____ je palen baši dž Skopje.

(stav e kamunskoro) I džrepi keripe baška bašo patrino e kandidatjengoro ki bešani turo Alosarparski komisiја e kamunskoro _____ (stav e kamunskoro)

je palen e dž Skopje, kjerki ko _____ ki kopa ošo o dritalja se dženge e

patrino bašo _____ bašo dšene ki Paramari

(dšerpe o lede dritalja)

zuravkjerpe o ničalo turo bazankerdžje e patrinenjoro bašo kandidatja

I džrepi keripe ki baška patrino oranose kamunskoro turo 1 dž ki numero turo bazankerdžjengoro. O patrino phagerpe ko šari kataro, makerpe ki kulja thaj herenonpe.

O ničalo turo kralbe keripe abzarokere ničalja thaj o anar turo bazankerdžje - političari partija.

je palen turo patrino e alosarparskere dženerende kolo sa džbe palo abzarokere ničalo e anarja turo ovladno dritalja e patrinarokere.

E kende džrepija zuravkjerpe: akava ničalo sa ki ovi:

1. _____ (stav e patrinarokere bašo kandidatja bašo paramarija, anar thaj kamunskoro sakore kandidatjengoro so džal ki patrino bašo paramarija)

2. bezjavet _____ T Š _____

ka _____ ALOSARPARSKI KOMISIЈA
(stav thaj datum) PREZIDENT,

(stav thaj kamunskoro)

(stav thaj kamunskoro)

ЏЕНЕ:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

(stav thaj kamunskoro)

*) Keripe baška reporteramonde bašo dšene turo paramarija.

MUJTNINO NUMERO 10-a
džene 17 thaj 30 tari
Karu ni bašo tharngere
alosaripa

**RIPORTXRAMONDO
BAŠO CIDIBE KI ŽDREPKA THAJ ŽURARKJERIBE E NIČALESKERI PATRINBA BAŠO
KANDIDATI SO KA OVOL DIJAKOROŠERUTNO**

Zurarkjeribe e ničaleskoro e patrinngoro bašo kandidati so ka oval dijakorošerutno ki kamena
(anav e komunakoro)
Ki beštari tari Alosaripaskiri komisija e komunakiri (anav e komunakoro)
ja palem ki diz Skopje , koja sine iordži ko (dže, šan thaj berš) thaj kote
ale o cirbašja taro basankerdžje e patrinakere bašo kandidati so ka oval dijakorošerutno
(ždrepkaje zurarkjere)
(čevnpe o cirbašja kole soj sdote)
o ničalo e patrinakoro soj dendo taro basankerdžje bašo kandidati so ka oval
dijakorošerutno.
E ždrepka kerolpe ka baška patrina imame numeressar taro 1 dži ko numero e
basankerdžjensko . O patrina paghenpe ka šar kotara thaj makenpe ki kutja thaj
hemnenpe.
O ničalo taro kašibe kerolpe azbukakem ničaleja thaj o anav taro basankerdžja politkazi -
panja , ja palem tari patrin e alosaripaskere dženešdar so džal palo azbukakoro ničalo e
anaveja taro ovalšimo cirbašje e patrinakoro.
E kende ždrepkaje zurarkjerdo akava ničalo e patrinakoro bašo kandidati so ka oval
dijakorošerutno.

1. (anav e patrinakoro bašo kandidati so ka oval dijakorošerutno , anav
thaj kumnav e kandidateskoro bašo dijakorošerutno)
2. hem javer

Ko _____ T. Š. _____ ALOSARIPASKIRI KOMISIJA
(thaj thaj dabrni) _____ PREZIDENTI
(anav thaj kumnav)
DŽENE :
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(anav thaj kumnav)

*) Kerenpe baška riportxramonde bašo dijakorošerutno .

MUJTNINO NUMERO 12
dženo 31 džišje 1 nošta 6
taro Karuni bašo tharngere alosaripa

**TIKATISARDO
E PATRINNGORO BAŠO KANDIDATIJA , JA PALEM E PATRINAKORO BAŠO
KANDIDATI SO KA OVOL DIJAKOROŠERUTNO KI KOMUNA
JA PALEM KI DIZ SKOPJE**

(anav e komunakoro)
E komunakiri Alosaripaskiri komisija _____ , ja
palem (anav e komunakoro)
e dizakiri Skopje , šikatsarol o patrina bašo kandidati , ja palem e patrin bašo
kandidati so ka oval dijakorošerutno pala ko zurardo ničalo tari jekhutni patrin bašo
kandidati :

1. _____
(anav e patrinakoro bašo kandidati , ja palem bašo kandidati , o nišari , taro
dendo dženo e patrinakoro , anav thaj kumnav sakone kandidateskoro so džal palo
ničalo tari patrin e kandidategoro , ja palem e kandidateskoro)
2. hem _____ javer
dži ko numero kobor isi patrina bašo kandidati , ja palem e patrin bašo kandidati

Komunakiri Alosaripaskiri komisija , ja
palem tari diz Skopje

(anav e komunakoro)

*) Kerenpe dij tikatsarde bašo džene taro Paramarši thaj jekhutni bašo
dijakorošerutno .

MUJTNINO NUMERO 11
dženo 17 džišje 5 taro Karuni
bašo tharngere alosaripa

**SUČINI
BAŠO ŽURARKERDO NIČALO TARI JEKHUTNI PATRIN BAŠO KANDIDATIJA**

E komunakiri Alosaripaskiri komisija _____ ja
palem (anav e komunakoro)
tari diz Skopje , kane ždrepkaje ka zurarkjerol akava ničalo e jekhutni patrinakoro
bašo kandidati :

1. _____
(anav e patrinakoro bašo kandidati , anav thaj kumnav akava so igarol e
patrin , ja palem o kandidati bašo dijakorošerutno)
2. hem javer _____

Ko _____ T. Š. _____ ALOSARIPASKIRI KOMISIJA
(thaj thaj dabrni) _____ PREZIDENTI
DŽENE :
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
(anav thaj kumnav)

*) Kerenpe baška riportxramonde bašo džene taro paramarši thaj bašo
dijakorošerutno .

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

ОБЈАВА

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
ЈАНУАРИ 2005 ГОДИНА**

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 2004 година и јануари 2005 во однос на просечните цени на мало во 2003 година изнесува 0,9%.

Директор,
Катерина Костадинова Даскаловска, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.